



Влада на Република Северна Македонија
Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

**ПРЕДЛОГ-РЕАКЦИЈА НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА
ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Владата без консултации со Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и со претставниците на граѓанското општество воопшто, како и без било каква најава во јавноста, ги намали финансиските средства за поддршка на здрженијата и фондациите предвидени со Буџетот на РСМ за 2020 година. Намалувањето е спроведено со Одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите (Службен весник на РСМ бр.97/2020 од 9 април 2020 год.) и со неа се направени следните измени:

- Влада на РСМ - целосно укинување на средствата од буџетската линија за поддршка на граѓанските организации (463) во износ од 12.000.000 денари;
- Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците - целосно укинување на трансферите до невладините организации во износ од 6.000.000 денари;
- Министерство за економија - целосно укинување на поддршката од програма за поддршка и развој на мали и средни претпријатија во износ од 3.000.000 денари;
- Министерство за труд и социјална политика - намалување од две програми (програма за деинституционализација и социјални услуги и програма за родова еднаквост) во вкупен износ од 5.000.000 денари;
- Агенција за млади и спорт - намалување од две програми (програма за млади и меѓународна програма) во вкупен износ од 6.500.000 денари.

Воедно, скратена е и ставката 463 (трансфери до невладини организации) во Министерството за правда и тоа во износ од 214.000.000 денари. Со оглед на тоа што оваа буџетска линија опфаќа и трансфери до други ентитети (како на пример трансфери до политичките партии), нејасно е дали и колкав дел се однесува конкретно на средствата наменети за граѓанските организации.

Целосно Граѓанското општество покажа дека целосно ја разбира ситуацијата со која се соочува Владата во ова невреме на сериозна здравствена и економско-социјална криза, која неминовно бара соодветно „затегаше на ременот“ и реалокација на средствата во буџетот за најприоритетни намени. Токму заради ова цениме дека средствата наменети за граѓанските организации требаше да се стават на располагање за да го поддржат граѓанското општество и напорите кои ги прави за да им помогне на граѓаните, особено на најранливите групи за да можат полесно да се справат со незавидната ситуација во која се најдоа како последица од епидемијата на COVID-19.

Самиот факт што одлуката за вака обемно намалување на финансиската поддршка на граѓанските организации, во износ од 32.500.00 денари или приближно 525.000 евра (без планираните средства во Министерството за правда) не е комуницирана со засегнатите страни, ниту пак со пошироката јавност, говори за непринципиелниот однос на Владата кон граѓанското општество во ова невреме. Уште од самиот почеток на епидемијата граѓанските организации многу брзо и ефикасно се мобилизираа и ги ставија на располагање сите свои ресурси за да им помогнат на најпогодените и најзагрозени граѓани. Граѓанските организации имаат вештини, знаење, услуги и пристап до приоритетните целни групи, коишто најчесто се многу посоодветни од оние на државните институции. За жал, пораката која ја испрати Владата со ваквата постапка е дека таа во граѓанските организации не препознава партнер кој може да помогне во справување со проблемите предизвикани од пандемијата COVID-19.

Заради тоа ја повикуваме Владата да ја промени својата одлука и да ги врати средствата за нивната првична намена - поддршка на граѓанските организации и притоа да распише ургентни јавни повици за поддршка на активностите на граѓанските организации за справување со кризата предизвикана од епидемијата.

Се надеваме дека нашата реакција ќе најде на разбирање и ќе придонесе кон подобра соработка помеѓу државните институции и граѓанските организации во овие тешки времиња.

Со почит,

Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор